

СОБРАНИЕ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

јануари 2012
јуни

МОЈОТ
ПРАТЕНИК 10



Почитувани,

Парламентаризмот е систем кој постојано се гради и надградува. Така е и со нашиот парламентарен систем, а во таа надградба е и едицијата “Мојот пратеник”. Пред нас е десеттото издание, така што можеме да речеме дека имаме мал јубилеј, а “Мојот пратеник” станува веќе дел од традицијата на македонскиот парламентаризам. Инаку, гледано од методолошки аспект и ова десетто издание е исто како и претходните, а го опфаќа периодот од јануари до јуни 2012 година.

Ова е период во кој од страна на Европската комисија го добивме така наречениот Пристапен дијалог на високо ниво, како форма, а и алатка за остварување на нашата стратешка определба членство во Европската унија. Токму затоа во овој период, кој е опфатен во “Мојот пратеник”, како Собрание посветивме најголемо внимание токму на натамошната хармонизација со европското законодавство, како и спроведување на потребните реформи. А дека токму на полето на евроинтеграциите работиме сериозно и успешно го потврдија и највисоките претставници на Европската комисија, меѓу кои и еврокомесарот Штефан Филе за време на неговата последна посета.

Втор значаен сегмент во работењето на Собранието на Република Македонија, во овој период, е донесувањето на закони кои беа во функција на амортизирање на последиците од економската криза.

Во сето ова како Собрание и како пратеници, без разлика на партиската или етничката припадност, сите даваме голем придонес како во остварувањето на нашите стратешки интереси и определби, така и во натамошниот развој на парламентарната демократија. Затоа убеден сум дека и во идните броеви на “Мојот пратеник” ќе можеме сите заедно да го споделиме задоволството и да се пофалиме дека Собранието на Република Македонија е столбот на македонската парламентарна демократија и локомотивата на нашиот европски пат.

Претседател
на Собранието на Република Македонија
Трајко Вељаноски



ЗА СОБРАНИЕТО И ПРАТЕНИЦИТЕ

Собранието на Република Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката. Собранието е еднодомно кое го сочинуваат 123 пратеници кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Во сегашниот состав на Собранието пратениците се избрани врз основа на пропорционален модел и тие својата функција ја вршат професионално. Пратениците се избираат за време од четири години и тие не можат да бидат отповикани.

Овој состав на Собранието е избран на изборите одржани на 5 јуни 2011 година.

Во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени со овој законик и во секоја се избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се избираат според мнозинскиот модел во еден изборен круг и тоа по еден пратеник од три изборни единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија.

Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Пратениците од своите редови избираат Претседател и потпретседатели на Собранието. Со стручната служба на Собранието на Република Македонија раководи Генералниот секретар.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Претседателот на Собранието на Република Македонија се избира од редот на пратениците со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Мандатот на претседателот трае четири години.

Претседателот на Собранието го претставува Собранието, ги свикува седниците на Собранието и раководи со нив, се грижи за примена на Деловникот на Собранието, ги потпишува указите за прогласување на законите и врши други работи утврдени со Уставот на Република Македонија и со Деловникот на Собранието.

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО

Потпретседателите на Собранието на Република Македонија му помагаат на претседателот на Собранието во вршењето на неговата функција и го заменуваат во случај на одсутност или спреченост. Потпретседателите на Собранието се избираат од редот на пратениците и нивниот мандат трае четири години.

Претседател на Собранието:

Трајко Вељаноски ВМРО- ДПМНЕ

Потпретседатели на Собранието:

Светлана Јакимовска ВМРО- ДПМНЕ

Сузана Салиу ДУИ

Јани Макрадули СДСМ

Генерален секретар:

Жарко Денковски



ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СОГЛАСНО ДЕЛОВНИКОТ

Пратеникот има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и да учествува во работата и во одлучувањето;

Пратеникот има право на претседателот на Владата на Република Македонија (Влада), на член на Владата и на други носители на јавни функции кои се одговорни пред Собранието да им постави прашање што се однесува на нивната работа или на работи од нивната надлежност. Пратеникот е должен да означи на кого му го упатува прашањето. За пратеничките прашања се води евиденција. За поставување пратенички прашања се свикува посебна седница, последниот четврток во месецот.

Интерпелација може да постават најмалку пет пратеника за работата на носител на јавна функција, Владата и секој нејзин член поединечно, како и за прашања од работата на државните органи;

Функцијата пратеник во Собранието на Република Македонија се врши професионално и е неспоива со било која друга јавна функција;

Пратеникот е должен да ја чува државната, службената, воената и деловната тајна;

Пратеникот ужива имунитет од денот на верификацијата до денот на престанок на мандатот.

На пратеникот му престанува мандатот или може да му биде одземен мандатот само во случаите и на начин утврдени со Уставот, закон и Деловникот на Собранието на Република Македонија. Пратеникот може да поднесе оставка, но мандатот може и да му биде одземен во одредени случаи. На пратеникот кој е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, му престанува мандатот.

КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Собранието во соработка со единиците на локалната самоуправа обезбедува соодветни услови за оставрување контакти на пратеникот со граѓаните во неговата изборна единица.

Секој последен ден во работната недела (петок) се определува како ден за контакти на пратениците со граѓаните и избирачите во изборните единици.

Собранието во денот определен во ставот (2) од овој член по правило не одржува пленарни седници, седници на работни тела и активности на пратенички групи за соработка со парламенти на други држави, освен во итни и неодложни ситуации.



РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

Собранието основа постојани и повремени работни тела. Работните тела разгледуваат предлози на закони, и на други акти што ги донесува Собранието, како и други прашања од надлежност на Собранието и вршат други работи утврдени со Деловникот.

Постојаните работни тела се основаат со одлука на Собранието. За извршување на посебни задачи, Собранието со одлука основа и повремени работни тела. Собранието со одлука може да основа анкетни комисии за сите области и за секое прашање од јавен интерес. Со одлуката за основање на работни тела и на анкетните комисии се утврдуваат делокругот и бројот на членовите.

Составот на работните тела и на анкетните комисии се утврдува со одлука на Собранието, во зависност од бројот на пратениците во пратеничките групи, пратениците кои не се организирани во пратеничка група и во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Работното тело има претседател, заменик на претседателот, одреден број членови и нивни заменици.

Како постојани работни тела на Собранието се основаат:

Комисија за уставни прашања	Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Законодавно-правна комисија	Комисија за транспорт, врски и екологија
Комисија за одбрана и безбедност	Комисија за образование, наука и спорт
Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците	Комисија за култура
Комисија за надворешна политика	Комисија за здравство
Комисија за европски прашања	Комисија за труд и социјална политика
Комисија за прашања на изборите и именувањата	Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот	Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање	Комисија за надзор на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите одстрана на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана
Комисија за финансирање и буџет	Комисија за локална самоуправа
Комисија за економски прашања	



СОВЕТИ НА СОБРАНИЕТО

Собранието на Република Македонија врз основа на членот 68 став 1 алинеја 12 од Уставот на Република Македонија, основа совети. Согласно членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието за вршење на работите од својата надлежност донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.

- Национален совет за евроинтеграции
- Совет на Собранискиот канал
- Буџетски совет на Собранието на Република Македонија

ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

- Комитет за односи меѓу заедниците



ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ	БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ
Економска област	34
Политички систем	10
Јавни дејности	15
ВКУПНО	59

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

11 работни седници	
6 пратенички прашања	
	22 седница 26.01.2012
	24 седница 23.02.2012
	25 седница 22.03.2012
	28 седница 19.04.2012
	33 седница 31.05.2012
	36 седница 25.06.2012
1 обраќање	
	27 седница 04.04.2012
	31 седница 17.05.2012
	32 седница 23.05.2012
завршени 15	1 комеморативна
незавршени 4	21 седница 03.01.2012
ВКУПНО 19	ВКУПНО



КАКО ДА ГИ ЧИТАТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ПОДАТОЦИ

Податоците за работата на секој пратеник се сублимирани во поединечни табели. Извештајот содржи по една табела за секој пратеник кој бил активен во обработуваниот период. Критериумите се исти за секој пратеник, а подетално објаснување за истите следува во табелата:

 слика	Број на присуства	Број на денови на парламентарни седници на кои пратеникот присуствувал
	Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	Број на денови на парламентарни седници од кои пратеникот отсуствувал (оправдано/неоправдано)
	Број на излагања на пленарна седница	Број на говори на парламентарна седница (дискусии/ (контра)реплики/процедурални)
	Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	Број на точки од дневните редови на седниците на работни тела, совети и други тела на кои пратеникот дискутирал

ИЕ: изборна единица

верификација на мандатот: датумот од кој пратеникот се стекнува со права и должности што ги подразбира функцијата Пратеник, а се утврдени со Уставот на Република Македонија, со Законот за пратеници, со Деловникот и со други закони.

Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	Број на предлог закони и амандмани поднесени од пратеникот
Број на пратенички прашања	Број на пратенички прашања поставени до Владата на Република Македонија
Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	Број на комисии на кои е член/заменик член и број на седници на собраниските комисии на кои пратеникот присуствувал од вкупно одржаните***
Гласања	Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1*/останато2**)

*гласања за: дневен ред, предлог на одлука, заклучок, предлог за избор, верификација на мандат, предлог за именување, гласање во целост, предлог на буџетот, предлог на декларација, предлог, предлог на програма, предлог на завршна сметка, годишен извештај, финансиски план извештај, барање за автентично толкување, интерпелација, I читање.

**гласања за: присутност, проширување на дневниот ред, да се симне точката од дневен ред, да не се дополнува дневниот ред, преместување на точка, продолжување на работно време, предлог за ограничување на дискусии, да се донесе по скратена постапка, информација.

*** Во работата на работните тела учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на комисијата.

Сузана Анова



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 12.07.2011

Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/51
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/41/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/28/30 3/16/23
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	12	Гласања	133/1/100/38

Сафет Бишевац



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	86	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/24
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	6/23/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/10/15 4/8/22
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	53/0/48/21

Ивон Величковски



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	20/20
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	29/103/8	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/10/16 2/1/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	24/1/41/24

Гордан Георгиев



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	81	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/104
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/7	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	17/47/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/8/23 1/0/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	24/1/34/27

Веле Ѓорѓиевски



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/53
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/7/7 2/28/42
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	122/1/93/36



Игор Ивановски


ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	77	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/102
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	14/1	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	32/92/24	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/9 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	58/0/37/16

Светлана Јакимовска

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/39
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	0/17/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/33/41 1/0/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	126/1/94/37

Рафет Муминовиќ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	33	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/24
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	57/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/36 1/0/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	55/1/40/16

Драган Настески


ИЕ: 1 верификација на мандатот: 17.10.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/12/16 3/19/35
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	127/1/100/35

Косана Николиќ-Мазнева

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/19
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	7/42/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/34/40 2/4/15
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	138/1/88/26

Тито Петковски



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	73	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/44
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	18/1	Број на пратенички прашања	7
Број на излагања на пленарна седница	3/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/7 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	1/0/12/21


Лилјана Поповска



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	81	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/40
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/1	Број на пратенички прашања	4
Број на излагања на пленарна седница	7/19/1	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/12/17 2/1/15
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	45/0/65/29

Наташа Савова-Салковска



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	63	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	20/72
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/24/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/1/9 2/0/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	3/0/18/9

Сузана Салиу



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	85	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	7/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	9/38/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/34/41 1/7/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	25	Гласања	113/1/78/34

Малиша Станковиќ



ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/38
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	7/63/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/8/8 2/0/40
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	125/1/87/21



Борислав Стојменов

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	43/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/36 2/0/28
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	21/0/21/25

Тања Томиќ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/209
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	31/37/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/0/2 3/12/50
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	65/1/63/30

Стефче Трпковски

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 12.07.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/28
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/3 3/42/62
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	128/1/98/35

Беким Фазлиу

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/154
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	12/39/5	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/10/41 4/6/39
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	18/0/8/11

Радмила Шекеринска

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	20/72
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	36/2	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	12/63/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/13/32 1/1/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	17	Гласања	25/0/21/4

Владанка Авировиќ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/42
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/81/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/34/40 1/0/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	25	Гласања	104/1/92/35

Амди Бајрам

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	64	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	18/10	Број на пратенички прашања	9
Број на излагања на пленарна седница	0/16/4	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/5/34 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	39/0/54/24

Трајко Вељаноски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/1/1 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	135/1/95/38

Благородна Дулиќ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/79/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/33/39 1/0/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	69	Гласања	119/1/99/36

Орхан Ибраими

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	77	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/151
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	12/3	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	7/38/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	6/13/48 4/0/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	14/0/9/2



Самка Ибраимоски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/89
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/1	Број на пратенички прашања	7
Број на излагања на пленарна седница	18/38/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/23/29 2/9/28
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	53/1/34/18

Реџаил Исмаили

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	86	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/31
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/9/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/34/34 4/23/41
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	23	Гласања	124/1/95/36

Диме Маџовски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 29.07.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/14
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/26/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/12/12 1/1/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	126/1/100/38

Ермира Мехмети

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	24	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/8
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	66/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/18/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	6/4/34 2/0/42
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	27/0/9/1

Драгиша Милетиќ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	85	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/96
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	7/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	22/47/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/8/9 2/17/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	71/1/47/17

Горан Минчев



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/115
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	11/50/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/9 2/0/22
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	29/1/30/8

Соња Мираковска



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	77	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/49
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	14/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	16/43/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/31/66 3/0/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	26	Гласања	38/1/26/13

Хајрула Мисини



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	80	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/9	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	5/16/28 4/3/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	66/1/37/3

Ана Павловска-Данева



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	81	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/124
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/5	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	16/55/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/11/26 3/0/44
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	22/1/35/26

Јордан Пачков



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/54
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	9
Број на излагања на пленарна седница	3/105/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/22/23 4/9/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	125/1/99/38



Авдија Пепиќ



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	76	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/39
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	15/1	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/6 2/8/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	58/1/50/30

Александар Спасеновски



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	84	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/55/3	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/13/22 5/6/29
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	124/1/84/13

Оливер Спасовски



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/94
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	5
Број на излагања на пленарна седница	27/78/13	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/38/49 2/1/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	35	Гласања	99/1/51/30

Иван Стоилковиќ



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	79	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/39
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	12/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/12 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	66/1/53/14

Благоја Стојановски



ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/132
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	36/74/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/26/30 2/6/39
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	18	Гласања	103/1/60/32

Станка Анастасова


ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	83	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/189
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	8/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	25/79/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/19/22 3/27/45
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	20	Гласања	60/1/46/21

Голупчо Ангелов

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/90
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	26/37/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/8 3/6/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	96/1/64/29

Миле Андонов

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/120
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	25/61/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/24/36 2/5/45
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	25	Гласања	32/0/49/9

Трајчо Димков

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/35/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/2 4/27/35
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	136/1/99/38

Илија Димовски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	10/77/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	6/27/66 1/0/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	32	Гласања	88/1/74/35



Владимир Ѓорчев



ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/16
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/2	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	4/106/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/12/16 2/0/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	115/1/85/15

Љубисав Иванов-Синго



ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	23	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	63/6	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/12 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	9/1/8/8

Билјана Казанџиска



ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/228
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	4
Број на излагања на пленарна седница	35/59/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/13/14 4/7/42
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	73/1/55/15

Ѓорѓи Коџабашиев



ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/37/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/30/31 3/16/52
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	135/1/101/38

Бети Кузмановска



ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	2/19/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/28/29 2/7/15
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	133/1/97/38

Горан Мисовски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	80	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/51
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/3	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	34/113/8	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/10 1/0/27
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	61/1/53/31

Марјанчо Николов

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/121
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	55/142/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/31/36 2/1/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	48	Гласања	86/0/67/22

Елена Павлова

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/54
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/32/36 2/4/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	134/1/98/35

Миле Пачемски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/60
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	12/93/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/48/55 2/4/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	131/1/99/38

Васко Пашовски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/27/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/8/8 2/1/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	133/1/100/38



Емилијан Станковиќ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/106
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	26/54/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/5/11 1/0/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	25/1/44/15

Нада Станчевска

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/43
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/27/36 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	128/1/94/38

Надица Танчева-Тулиева

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/20/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/38/39 2/10/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	123/0/95/37

Тони Трајановски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 29.07.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/18
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/3 3/24/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	132/1/94/36

Маринела Тушева

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/94
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	27/49/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/14/22 4/3/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	56/1/46/10

Ванчо Апостолов

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/17/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/7 3/35/49
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	132/1/95/33

Николче Ацевски

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/109
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	11/37/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/9 3/11/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	58/1/50/31

Силвана Бонева

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/66
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	5/68/22	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/24/37 3/3/51
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	18	Гласања	126/1/87/38

Славе Гошев

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/18
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/40/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/23/29 4/7/20
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	99/0/91/35

Цветанка Иванова

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/110
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	29/78/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/53/71 2/8/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	47	Гласања	83/0/48/26



Ане Лашкоска



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/20
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/40/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/4 2/29/35
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	128/1/96/38

Светлана Мазгалоска-Вучетиќ



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/192
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/1	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	24/45/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/13/13 1/9/14
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	12	Гласања	60/1/58/27

Саве Марачков



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	85	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/121
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	15/21/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/7 1/13/27
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	73/1/57/29

Ленче Николовска



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	71	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/33
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/12	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	7/14/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/20/34 2/4/36
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	37/0/35/20

Панче Орцев



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/146
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	30/60/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/1 3/47/61
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	23	Гласања	74/1/62/26

Весна Пемова



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	86	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/53
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/57/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/18/22 2/37/66
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	135/1/99/37

Андреј Петров



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	80	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/180
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/3	Број на пратенички прашања	7
Број на излагања на пленарна седница	8/23/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/13/14 2/0/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	8/0/23/20

Васил Пишев



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 29.07.2011

Број на присуства	82	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/30/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/10 2/41/55
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	119/1/90/36

Борче Ставров



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/137
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	16/19/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/27/34 1/16/27
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	55/1/54/25

Димитар Стевананџија



ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/54/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/40/46 2/6/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	135/1/100/38



Горан Сугарески

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/87
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	10
Број на излагања на пленарна седница	32/72/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/32/45 2/3/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	24	Гласања	74/1/59/28

Павле Трајанов

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/34
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	7/29/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/17/21 1/1/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	109/1/71/30

Ромео Тренов

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/44
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/52/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/7 3/43/58
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	125/1/88/37

Нада Ципушева

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/16/16 2/31/45
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	123/1/93/35

Драган Цуклев

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/44
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/48/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/14/16 3/33/44
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	137/1/98/36

Весна Бендевска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/134
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	38/92/29	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/13/21 2/13/36
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	27	Гласања	89/1/64/29

Митре Велјаноски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/155
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	38/117/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/10/12 2/8/46
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	66/1/57/28

Менде Диневски


ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/219
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	7
Број на излагања на пленарна седница	25/96/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/20/21 2/12/45
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	79/0/60/24

Лилјана Затурска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/59
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/50/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/26/30 2/5/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	124/1/93/38

Дивна Јовковска-Ефтимоска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/160
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	7
Број на излагања на пленарна седница	26/31/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/12 3/2/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	68/1/60/22



Илија Китаноски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/28
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/2	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	1/47/5	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/20/46 1/7/27
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	111/1/90/37

Лилјана Кузмановска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	92	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/52/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/29/31 3/14/37
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	127/1/93/38

Арбен Љабеништа

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/48
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	6/43/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/11/32 5/16/44
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	118/1/74/28

Јани Макрадули

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	83	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/179
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	8/1	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	56/124/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/32/42 1/1/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	27	Гласања	30/1/69/24

Цена Матевска-Дуза


ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/12/12 2/3/30
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	127/1/95/37

Вјолца Мехмети-Нуредини

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	75	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	15/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/8 3/12/43
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	104/1/94/34

Антонио Милошоски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	75	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	17/0	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	2/43/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/27/43 1/2/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	18	Гласања	61/0/62/25

Васко Мицевски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	48/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/5 3/2/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	58/0/50/10

Александар Николоски


ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	82	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	3/63/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/17 2/2/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	42/0/56/17

Ердоган Сарач

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	82	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/123
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/1	Број на пратенички прашања	8
Број на излагања на пленарна седница	14/31/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/13/18 4/10/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	69/1/46/35



Зиадин Села



ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	84	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/148
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/4	Број на пратенички прашања	9
Број на излагања на пленарна седница	11/53/9	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	5/18/48 4/14/49
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	13/0/15/4

Фијат Цаноски



ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	7	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/24
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	80/5	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/10 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	0/0/1/0

Мевмед Џемајлоски



ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/24
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	35/4	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	0/1/1	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/20 2/1/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	7/0/10/0

Михаило Џолонга



ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/46
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/11/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/15/23 2/3/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	137/1/100/37

Харалампие Шокаровски



ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/42
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/47/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/16/18 3/5/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	109/1/95/34

Џевад Адеми



ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	82	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/6	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	5/8/25 4/0/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	41/1/34/21

Газменд Алији



ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	87	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/151
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	10/32/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/22/46 4/3/33
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	23/0/17/10

Имер Алиу



ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	71	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/145
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/18	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	1/4/6	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/5/33 3/0/40
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	7/0/5/4

Али Ахмети



ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	0	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	91/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/0/0

Ирфан Деари



ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011

Број на присуства	9	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	82/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/15 3/0/37
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	20/1/17/1



Фламуре Демири-Креци

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/187
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	11/27/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/1/1 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	69/1/59/28

Дарко Димитриевски

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 29.07.2011



Број на присуства	91	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/8/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/34/39 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	136/1/99/35

Рејхан Дурмиши

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	85	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	18/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/2	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	5/7/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/14/28 2/7/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	43/0/27/27

Изет Зеќири

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	11/197
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/1	Број на пратенички прашања	4
Број на излагања на пленарна седница	80/252/4	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/8/12 2/26/36
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	25	Гласања	80/1/68/30

Дешира Имери

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	86	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/14/17 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	126/0/93/37

Неџати Јакупи

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/42
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/31/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/18/43 2/15/28
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	115/1/76/16

Светлана Карапетрова

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	90	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/64
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/22/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/49/55 3/2/15
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	134/1/90/30

Хајрије Мисими

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 29.07.2011



Број на присуства	89	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 1/1/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	126/1/96/34

Стојко Пауновски

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	88	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	21/132
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	5
Број на излагања на пленарна седница	45/78/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/24/36 2/0/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	27	Гласања	59/1/47/27

Мендух Таќи

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	0	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	90/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/0/0



Мерал Узеири-Ферати

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	85	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/146
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/7	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/14/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/3/25 4/8/62
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	8/0/5/4

Кенан Хасипи

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	67	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/39
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	21/4	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	5/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/23/34 1/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	64/1/46/25

Арбен Џафери

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	0	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	89/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/0/0

Талат Џафери

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	86	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/71
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/32/23	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	6/51/82 4/13/35
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	20	Гласања	109/1/88/34

Бехиџудин Шехаби

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	83	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/13
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	6/25/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/3/4 3/6/73
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	69/1/55/5

Ристо Манчев

ИЕ: 7 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	28	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/18
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	63/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/4 3/8/49
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	35/0/14/3

Павле Саздов

ИЕ: 8 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	69	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/20
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	22/1	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	1/16/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/26/29 2/1/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	63/0/105/11

Милорад Додевски

ИЕ: 9 верификација на мандатот: 25.06.2011



Број на присуства	79	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	11/2	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	0/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/7 3/18/31
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	106/1/97/32



СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА